

ФЕРШПЕД АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2021 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2021 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 37

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Ревизијата утврди дека Друштвото од подружница врз која на 24.02.2022 година е отворена стечајна постапка има побарувања од купувачи во износ од 96.196 илјади денари и побарувања за дадени позајмици во износ од 283.673 илјади денари, за кои што постојат индикатори за ненаплатливост и за кои што Друштвото требало да направи исправка на вредност. Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година за ненаплатливост на побарувања од купувачи од подружница во износ од 96.989 илјади денари и за ненаплатливост на побарувања за дадени позајмици на подружница во износ од 283.673 илјади денари. Поврзано со претходно наведеното, финансискиот резултат на Друштвото за тековната година би се подобрил за 793 илјади денари, а акумулираната добивка од претходни периоди би се намалила за 380.662 илјади денари.

2. Како што е наведено во белешката 15 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во подружници во износ од 419.452 илјади денари и вложувања во придружени друштва во износ од 278.494 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност. Друштвото не извршило последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2021 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања и да се признаат расходи по основ на обезвреднување на средствата. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во подружници и во придружени друштва во финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектот од работите описаны во Основа за мислење со резерва - точка 1 и освен за можните ефекти описаны во Основа за мислење со резерва - точка 2, финансиските извештаи објективно ја прикажуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2021 година.

Скопје, 20 април 2022 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ФЕРШПЕД АД Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
Приходи од продажба	6	4.585.613	3.300.813
Останати приходи од работење	7	14.440	23.972
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-28.203	-21.834
Трошоци за вработените	9	-172.470	-165.905
Амортизација	14	-44.212	-35.246
Набавна вредност на трговски стоки		-202.645	-220.809
Останати расходи од работење	10	<u>-4.061.482</u>	<u>-2.813.538</u>
Добивка од работење		91.041	67.453
Финансиски приходи	11	4.212	11.374
Финансиски расходи	11	<u>-982</u>	<u>-2.210</u>
Добивка пред оданочување		94.271	76.617
Данок на добивка	12	<u>-11.244</u>	<u>-8.471</u>
Добивка по оданочување		83.027	68.146
Основна заработка по акција (во денари)	13	<u>5.093</u>	<u>4.180</u>

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 23 март 2022 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор

Иван Петровски



A handwritten signature in blue ink is placed over a circular blue ink stamp. The stamp contains the company name 'ФЕРШПЕД АД' at the top and bottom, and the text 'Скопје' in the center. Around the center, there is additional text in a smaller font: 'Фондација за Межународна и внатрешна споделувања со јавни и приватни етапи'.

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
Добивка по оданочување		83.027	68.146
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		83.027	68.146
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА			

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2021година**

во илјади денари	Белешки	2021	2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	1.092.718	1.073.360
Нематеријални средства	14	349	467
Аванси за материјални средства		2.001	5.145
Вложувања во подружници и придрожени друштва	15	697.946	697.946
Вложувања расположливи за продажба	16	1.298	2.205
Останати долгорочни средства		-	-
Вкупно		1.794.312	1.779.123
Тековни средства			
Залихи	17	10.422	10.532
Побарувања од купувачи	18	257.412	298.973
Останати краткорочни побарувања	19	43.091	39.449
Краткорочни позајмици и депозити	20	286.183	288.183
Парични средства	21	116.126	80.627
Вкупно		713.234	717.764
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.507.546	2.496.887
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Откупени сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски резерви		291.886	291.886
Ревалоризациони резерви		-	530.326
Акумулирана добивка		1.673.306	1.083.027
Вкупно		2.211.370	2.151.417
Нетековни обврски			
Обврски по долгочини кредити	22	11.038	16.466
Останати долгочини обврски		-	-
Вкупно		11.038	16.466
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	155.037	187.596
Останати краткорочни обврски	24	117.331	110.771
Обврски по краткорочни кредити	25	12.770	30.637
Вкупно		285.138	329.004
Вкупно обврски		296.176	345.470
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.507.546	2.496.887

Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2021 година

во илјади денари	2021	2020
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	83.027	68.146
Амортизација	44.212	35.246
Добивка / загуба од продажба / вредносно усогласување на вложувања расположливи за продажба	-36	-840
Добивка / загуба од продажба / вредносно усогласување на долгочинни побарувања	-	500
Добивка / загуба од продажба на основни средства, и неотписана вредност на расходувани основни средства	-5.268	-8.026
Побарувања од купувачи	41.561	123.273
Останати краткорочни побарувања	-3.642	-15.688
Залихи	110	2.104
Обврски спрема добавувачи	-32.559	-76.800
Останати краткорочни обврски	7.012	14.783
Нето парични текови од деловни активности	134.417	142.698
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-64.759	-181.525
Набавки на нематеријални средства	-	-104
Аванси за основни средства	-4.085	4.068
Прилив од продадени основни средства	13.804	10.115
Прилив / одлив од вложувања во подружници, придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	943	454
Прилив од останати долгочинни средства	-	4.500
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	2.000	118.069
Нето парични текови од инвестициони активности	-52.097	-44.423
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгочинни кредити	-5.428	-9.787
Одлив од краткорочни кредити	-17.867	-28.274
Исплатени дивиденди	-9.419	-8.822
Исплатени награди	-14.107	-15.648
Откупени сопствени акции	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-46.821	-62.531
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	35.499	35.744
Парични средства на почеток на годината	80.627	44.883
Парични средства на крајот на годината	116.126	80.627

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2021 година**

2021 година

во илјади денари	Акционерс. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2021 година	677.426	-431.248	291.886	530.326	1.083.027	2.151.417
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	83.027	83.027
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	83.027	83.027
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.967	-8.967
Распределено за награди	-	-	-	-	-14.107	-14.107
Пренос од ревалоризациони резерви во акумулир. добивка	-	-	-	-530.326	530.326	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021 година	677.426	-431.248	291.886	0	1.673.306	2.211.370

2020 година

во илјади денари	Акционерс. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2020 година	677.426	-431.248	291.886	530.326	1.052.231	2.120.621
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	68.146	68.146
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	68.146	68.146
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.967	-8.967
Распределено за награди	-	-	-	-	-15.648	-15.648
Ефект од присоединета подружница	-	-	-	-	-12.735	-12.735
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020 година	677.426	-431.248	291.886	530.326	1.083.027	2.151.417

**Белешките содржани од страна 11 до 37 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: јавни складишта, трговија со мешовита стока и угостителство.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2021 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (19,65% на 31.12.2020 година), Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2020 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2020 година) и Европа АД Скопје 9,66% (8,36% на 31.12.2020 година).

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2021 година има откупено 1.810 обични акции или 9,993% од акционерската главнина (1.810 обични акции или 9,993% на 31.12.2020 година).

1.4. Бројот на вработените во ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2021 година изнесуваше 298 лица. На 31.12.2020 година во ФЕРШПЕД АД Скопје беа вработени 297 лица.

1.5. Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје се подгответи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба за кои постои активен пазар кои се признаени според објективна (пазарна) вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираните периоди.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува, намален за вратените производи и стоки, попустите и количинските работи.

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите.

Продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на нивната завршеност.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се исказуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се исказуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се исказуваат во билансот на успех како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата се книжат како зголемување на нивната вредност.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се врше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1,25 - 10%
Производна опрема	7 - 12,5%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5%
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински приливи.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгочините средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цеса на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста на вложувањата расположливи за продажба, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во друштвата во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентираат според набавната вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето реализациона вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување во билансот на состојба се класифицираат во рамките на тековните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргување се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргување се признава во билансот на успех во рамките на останати оперативни приходи, односно расходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при исказувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се исказуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се свидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на исказана загуба во работењето на Друштвото.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок на добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се исказува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночко непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2020 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (rizik од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примсна во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ФЕРШПЕД АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2021	2020
Обврски по кредити и позајмици	23.808	47.103
Парични средства	-116.126	-80.627
Нето обврски по кредити	-92.318	-33.524
Капитал и резерви	2.211.370	2.151.417
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

На 31.12.2021 и 31.12.2020 година ФЕРШПЕД АД Скопје не е нето кредитно задолжено друштво бидејќи паричните средства се поголеми од обврските по кредити и позајмици.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2021 и 2020 година по валути е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	87.522	35.747	70.285	85.158
УСД	2.604	692	3.020	461
	90.126	36.439	73.305	85.619

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	1.724	-4.941	-1.724	4.941
УСД	-42	23	42	-23
	1.682	-4.918	-1.682	4.918

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2021	2020
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	116.126	80.627
Побарувања од купувачи	257.412	298.973
Останати побарувања	32.007	32.461
Побарувања за дадени позајмици	286.183	288.183
Останати долготочни средства	-	-
Вложувања во подружници, во придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	699.244	700.151
	1.390.972	1.400.395
Каматоносни со фиксна камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	1.390.972	1.400.395
Каматоносни со променлива камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	1.390.972	1.400.395
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	155.037	187.596
Обврски за позајмици	-	14.764
Останати тековни обврски	42.029	50.004
	197.066	252.364
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити и позајмици	-	5.690
	0	5.690
Каматоносни со фиксна камата		
Обврски по кредити и позајмици	23.808	26.649
	23.808	26.649
	220.874	284.703

Следната tabela ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2021	2020	2021	2020
Дадени депозити и позајмици	-	-	-	-
Земени кредити и позајмици	-	-57	-	57
	0	-57	0	57

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година:

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	5.002	2.579	5.189	11.038	23.808
Обврски спрема добавувачи	155.037	-	-	-	155.037
Останати обврски	42.029	-	-	-	42.029
	202.068	2.579	5.189	11.038	220.874

31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	22.986	2.541	5.110	16.466	47.103
Обврски спрема добавувачи	187.596	-	-	-	187.596
Останати обврски	50.004	-	-	-	50.004
	260.586	2.541	5.110	16.466	284.703

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година:

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	116.126	-	-	-	116.126
Побарувања од купувачи	151.180	5.103	1.628	99.501	257.412
Останати побарувања	19.687	4.414	224	7.682	32.007
Побарувања за позајмици	600	-	-	285.583	286.183
Орочени депозити	-	-	-	-	0
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	699.244	699.244
	287.593	9.517	1.852	1.092.010	1.390.972
	=====	=====	=====	=====	=====

31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	80.627	-	-	-	80.627
Побарувања од купувачи	165.758	3.874	1.602	127.739	298.973
Останати побарувања	19.654	396	271	12.140	32.461
Побарувања за позајмици	50	-	-	288.133	288.183
Орочени депозити	-	-	-	-	0
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	700.151	700.151
	266.089	4.270	1.873	1.128.163	1.400.395
	=====	=====	=====	=====	=====

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2021	2020
Приходи од продажба во земјата	4.376.191	3.130.815
Приходи од продажба во странство	209.422	169.998
Вкупно	4.585.613	3.300.813

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Наплатени отписани побарувања	357	186
Добивка од продажба на недвижности и опрема	4.827	8.636
Приходи од отпис на обврски	2.046	7.335
Приходи од надомест на штети	3.587	3.242
Приходи од вишоци	2.424	1.256
Останато	<u>1.199</u>	<u>3.317</u>
Вкупно	<u>14.440</u>	<u>23.972</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени сировини и материјали	27.308	21.341
Отпис на ситен инвентар	<u>895</u>	<u>493</u>
Вкупно	<u>28.203</u>	<u>21.834</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Бруто плати	168.019	160.632
Други надоместоци за вработените	<u>4.451</u>	<u>5.273</u>
Вкупно	<u>172.470</u>	<u>165.905</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2021	2020
Транспортни трошоци	683.829	668.706
Потрошена енергија	22.022	18.441
Трошоци за тековно одржување и заштита	5.052	5.381
Трошоци за закупнини	5.047	3.458
Трошоци за царина и царински давачки	3.286.278	2.060.091
Вредносно усогласување и отпис на побарувања	7.321	7.708
Трошоци за репрезентација, реклами, спонзор.	8.365	2.734
Трошоци за банкарски услуги	5.983	6.206
Даноци кои не зависат од резултатот	4.557	4.788
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	757	1.256
Трошоци за вода и смет	8.133	7.769
Премии за осигурување	1.764	1.695
Трошоци за органите на управување	7.174	6.825
Трошоци за вработени преку специјализирана агенција за вработување	2.461	2.382
Трошоци за информатичко софтверски услуги	5.095	5.120
Загуба од продажба на основни средства	8	610
Останато	<u>7.636</u>	<u>10.368</u>
Вкупно	<u>4.061.482</u>	<u>2.813.538</u>

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

во илјади денари	2021	2020
Приходи од камати	-	1.106
Позитивни курсни разлики	873	812
Дивиденди	<u>3.339</u>	<u>9.456</u>
Вкупно финансиски приходи	<u>4.212</u>	<u>11.374</u>
Расходи за камати	-483	-1.858
Негативни курсни разлики	-499	-352
Останати финансиски расходи	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски расходи	<u>-982</u>	<u>-2.210</u>
Нето финансиски расходи	<u>3.230</u>	<u>9.164</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2021	2020
Добивка пред оданочување	94.271	76.617
Даночко непризнаени расходи	21.812	18.124
Даночна основа	116.083	94.741
Намалување на даночната основа	-3.643	-9.529
Даночна основа по намалување	112.440	85.212
Данок на добивка по стапка од 10%	11.244	8.521
Намалување на пресметаниот данок	-	-50
Данок на добивка по намалување	11.244	8.471
Ефективна даночна стапка	11,93%	11,06%

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2021	2020
Заработка која им припаѓа на имателите на обични акции	83.027	68.146
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.303	16.303
Основна заработка по акција во денари	5.093	4.180

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на 31 декември 2021 и 2020 година се како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2021 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2021 година	1.489.548	544.122	148.869	3.510	2.186.049	23.432
Нови набавки	-		64.759	-	64.759	-
Пренос од инвестиции во тек	81.176	139.410	-220.856	270	0	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	7.228	-	7.228	-
Прекнижување и усоглас.	-	1	-	450	451	-
Опрема од припоена подружн.	-		-	-	0	-
Расходување и продажба	-17.174	-30.423	-	-429	-48.026	-
Состојба, 31.12.2021 година	1.553.550	653.110	0	3.801	2.210.461	23.432
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2021 година	622.000	490.689		-	1.112.689	22.965
Амортизација	20.542	23.552	-	-	44.094	118
Прекнижување и усоглас.	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-11.102	-27.938	-	-	-39.040	-
Состојба, 31.12.2021 година	631.440	486.303	0	0	1.117.743	23.083
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021 година	922.110	166.807	0	3.801	1.092.718	349

2020 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2020 година	1.470.066	542.385	13.768	3.813	2.030.032	23.328
Нови набавки	5.700	-	175.825	-	181.525	104
Пренос од инвестиции во тек	28.886	11.838	-40.724	-	0	-
Прекнижување и усоглас.	-13.302	13.302	-	-	0	-
Опрема од припоена подружн.	-	78	-	-	78	-
Расходување и продажба	-1.802	-23.481	-	-303	-25.586	-
Состојба, 31.12.2020 година	1.489.548	544.122	148.869	3.510	2.186.049	23.432
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2020 година	602.665	498.351		-	1.101.016	22.824
Амортизација	20.424	14.682	-	-	35.106	141
Прекнижување и усоглас.	-710	709	-	-	-1	-
Акумулирана амортизација од припоена подружница	-	65	-	-	65	-
Расходување и продажба	-379	-23.118	-	-	-23.497	-
Состојба, 31.12.2020 година	622.000	490.689	0	0	1.112.689	22.965
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020 година	867.548	53.433	148.869	3.510	1.073.360	467

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити и гаранции од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти:

- хотелот Александар Палас на Бул. 8-ми септември бр. 15 Скопје, КО Карпош со површина од 15.353 метри квадратни, со сметководствена вредност од 630.173 илјади денари;
- Деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со проценета вредност од 4.292 илјади евра;
- Деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со проценета вредност од 4.500 илјади евра.

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2021	2020
Вложувања во подружници		
- Сковин АД Скопје	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје	32.667	32.667
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	5.732	5.732
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертрайде ДОО Белград	250	250
	419.452	419.452
Вложувања во придружени друштва		
- Европа АД Скопје (учество од 21,77%)	278.494	278.494
- Останати	-	-
	278.494	278.494
ВКУПНО		
	697.946	697.946

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2021	2020
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент берзанска котација	-	907
Вложувања расположливи за продажба	298	298
во некотирани друштва	1.000	1.000
Вложувања во удели на трговски друштва	1.298	2.205
Вкупно	1.298	2.205

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2021	2020
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	4.536	4.518
Трговски стоки	5.886	6.014
Вкупно	10.422	10.532

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2021	2020
Побарувања од купувачи во земјата	277.658	329.656
Побарувања од купувачи во странство	48.806	43.365
	326.464	373.021
Минус - Исправка на вредност	-69.052	-74.048
Вкупно нето	257.412	298.973

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2021	2020
Побарувања од државата	24	4.013
за повеќе платени даноци	4.013	2.233
Побарувања од вработени	3.532	1.847
Побарувања за аванси и депозити	21.114	18.625
Побарувања по цесии	6.485	6.485
Побарување за дивиденда од подружница	7.552	5.141
Однапред пресметани и платени трошоци	371	1.105
Вкупно	43.091	39.449

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	2021	2020
Позајмици на подружници	283.673	283.673
Останати позајмици	2.510	4.510
Депозити во банки	-	-
Вкупно	286.183	288.183

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2021	2020
Жиро сметки	51.499	74.913
Денарска благајна	740	563
Благајна на менувачница	211	227
Девизни сметки	63.665	4.908
Девизна благајна	11	16
Вкупно	116.126	80.627

22. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2021	2020
Халк банка АД Скопје	16.447	26.649
Обврски по финансиски лизинг	7.361	-
Вкупно	23.808	26.649
Намалено за обврските со доспеваност за плаќање до една година	-12.770	-10.183
Вкупно	11.038	16.466

Долгорочниот кредит од Халк банка АД Скопје е девизен, со фиксна каматна стапка од 1,6% на годишно ниво.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Планот за отплата на главнината на долгорочните обврски на 31 декември 2021 година е како што следи:

година	во илјади денари
2022	12.770
2023	8.541
2024	<u>2.497</u>
Вкупно	<u>23.808</u>

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	105.540	128.626
Обврски спрема добавувачи во странство	49.497	58.970
Обврски за нефактурирани стоки	-	-
Останато	-	-
Вкупно	<u>155.037</u>	<u>187.596</u>

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски за данок на додадена вредност	1.569	-
Обврски за данок на добивка	3.061	946
Обврски за бруто плати	15.409	12.753
Обврски по камати	1.419	4.183
Обврски за аванси	6.609	4.137
Пресметани трошоци (ПВР)	62.208	50.145
Пресметани приходи за идни периоди (ПВР)	6.485	6.485
Обврски по цесии	19.394	30.832
Останати обврски	<u>1.177</u>	<u>1.290</u>
Вкупно	<u>117.331</u>	<u>110.771</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Од вкупно 62.208 илјади денари пресметани трошоци - ПВР (50.145 илјади денари на 31.12.2020 година) 58.228 илјади денари се однесуваат на трошоци за одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари (43.759 илјади денари на 31.12.2020 година). Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

25. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема подружници и придружени друштва	-	20.454
Обврски спрема останати кредитори	-	-
Вкупно	0	20.454
Тековна доспеаност на долготочни кредити	12.770	10.183
Вкупно	12.770	30.637

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2021	2020
EUR	61,6270	61,6940
USD	54,3736	50,2353

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите подружници и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите со неговите подружници.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2021	2020
Вложувања во подружници (белешка 15)	419.452	419.452
- Сковин АД Скопје (учество од 95,198%)	-	-
- Хотели Метропол АД Охрид (учество од 73,503%)	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје (уч. од 57,93%)	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје (учество од 99,981%)	32.667	32.667
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун (учество од 100%)	5.732	5.732
- Ферагент ДОО Бар (учество од 100%)	66	66
- Фертрайде ДОО Белград (учество од 100%)	250	250
Побарувања од купувачи	98.897	117.494
- Сковин АД Скопје	96.196	113.762
- Хотели Метропол АД Охрид	1.132	1.848
- Лотарија на Македонија АД Скопје	329	44
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	-	592
- Ферагент ДОО Бар	1.240	1.248
Побарувања за краткорочни позајмици	283.673	283.673
- Сковин АД Скопје	283.673	283.673
	-	-
Останати краткор. побарувања (аванси, депозити, цесии, др.)	11.545	18.780
- Сковин АД Скопје	-	10.338
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	1.848	1.848
- Ферагент ДОО Бар	6.485	6.485
- Хотели Метропол АД Охрид	3.188	109
- Лотарија на Македонија АД Скопје	24	-
Обврски спрема добавувачи	10.633	5.829
- Сковин АД Скопје	-	2
- Хотели Метропол АД Охрид	100	794
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.803	3.007
- Фершпед Брокер АД Скопје	156	-
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	5.169	669
- Ферагент ДОО Бар	1.251	1.252
- Фертрайде ДОО Белград	154	105

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2021	2020
Обврски за краткорочни позајмици	0	14.764
- Хотели Метропол АД Охрид	-	14.764
Останати краткорочни обврски (камати)	1.418	4.181
- Хотели Метропол АД Охрид	-	494
- Лотарија на Македонија АД Скопје	194	194
- Фершпед Брокер АД Скопје	1.224	3.493
Приходи од продажба на стоки и услуги	28.792	17.029
- Сковин АД Скопје	6	70
- Хотели Метропол АД Охрид	24.944	13.316
- Лотарија на Македонија АД Скопје	2.445	955
- Фершпед Брокер АД Скопје	16	36
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	1.381	2.652
Приходи од камати	0	40
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	40
Набавки на стоки и услуги	16.938	20.749
- Сковин АД Скопје	331	-
- Хотели Метропол АД Охрид	111	62
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.134	3.000
- Фершпед Брокер АД Скопје	144	144
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	13.009	17.334
- Ферграде ДОО Белград	209	209
Расходи од камати	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	-
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2021	2020
Вложувања во Европа АД Скопје	278.494	278.494
Побарувања од купувачи	1.388	-
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	779	1.099
Обврски спрема добавувачи	1.322	861
Обврски за позајмици	-	5.690
Приходи од продажба на стоки и услуги	12.855	55.552
Набавки на стоки и услуги	1.710	1.053
Расходи за камати	-	49

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2021 година побарувањата од судски постапки покренати против ФЕРШПЕД АД Скопје изнесуваат околу 21.959 илјади денари (23.710 илјади денари на 31.12.2020 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември 2021 година има обврски по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 436.926 илјади денари (507.288 илјади денари на 31.12.2020 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.